

УБАВИНА ОД ГЛАВА ДО
ПЕТИЦИ

До 40% попуст

Важи од 21-30.9.2020
Количествата се ограничени*

ORIFLAME
— S W E D E N —

ЛИМИТИРАНО
ИЗДАНИЕ



САПУН + ЛОСИОН ЗА ТЕЛО + ГЕЛ ЗА
ТУШИРАЊЕ + КУТИЈА ЗА ПОДАРОК
ЗА САМО

479 ден.



Love Nature Сет за подарок
со нане и малина
43384 1186 ден.

ЛИМИТИРАНО
ИЗДАНИЕ

Love Nature Сет за
подарок со маслинка
43382 926 ден.



САПУН + КРЕМ ЗА РАЦЕ
+ ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ + КУТИЈА ЗА ПОДАРОК
ЗА САМО

379 ден.



ЗАСИЛЕНИ ЧУВСТВА

ПОДОБРИ ГО ТВОЕТО РАСПОЛОЖЕНИЕ!

LOVED UP СО СЛИВА И ЦРН ПИПЕР



Привлечноста е клучот на овој мирис инспириран од страста. Сливите се модерни во парфимерството, познати по својата кадифено-цветна мистерија. За малку зачинетост, додадовме црн пипер, кој е исто така познат по своите својства како афродизијак.



Пробај го производот и сподели го твоето мислење онлајн!

① **Loved Up Feel Good** Тоалетна вода
50 мл
37214 999 ден.



② **OnColour Сјај за усни** со приспособлива розова боја
8 мл
299 ден.

38789 Love Pink



СЕТ ОД 2
ПРОИЗВОДИ ЗА
529 ден.

Шифра на сетот: 137437



ПОЧУВСТВУВАЈ СЛАТКОСТ НА ТВОЈАТА КОЖА!

Со нежен, сладок и привлечен мирис, акордот на лотос, кој потсетува на меден нектар, е како експлозија на свежина и му додава нежни цветни примеси на мирисот.



ОРИЕНТАЛЕН-ЦВЕТЕН
круша, акорд на лотос, мошус



СРЕДНО КОНЦЕНТРИРАН МИРИС



Пробај го производот и
сподели го твоето
мислење онлајн!

① **Joyce Turquoise Тоалетна
ВОДА**
50 мл

37767 899 ден.

549 ден.

СЕТ ОД 2
ПРОИЗВОДИ ЗА
449 ден.

Шифра на сетот: 137438



② **The ONE Lip Spa
Балсам за усни**
1,7 г

32365 399 ден.





СОЗДАЈ СОВРШЕН ИЗГЛЕД

Спектакуларно ги подигнува и издолжува трепките

Парфимиран спреј за тело со мирис на луксузната нота на Giordani Gold. Совршен за прскање по целото тело.

Целосна покривност



Пробај го производот и сподели го твоето мислење онлајн!

② **Giordani Gold
Eszenza** Парфимиран
спреј за тело
75 мл

34082 449 ден.



① **The ONE No
Compromise Lash
Styler** Маскара
8 мл

33732 649 ден.



③ **The ONE Lip
Sensation** Кадифен
мат-кармин
5 мл

38464 629 ден.



**38464
Red
Velour**



Ако сакаш усните да изгледаат беспрекорно цел ден, нанеси го карминот со мали, лесни слоеви и нанесувај се додека не си задоволна со ефектот.

СЕТ ОД 3
ПРОИЗВОДИ ЗА
899 ден.

Шифра на сетот: 137439



НЕГУВАЈ ЈА КОЖАТА



Навлажнува и ги остава рацете меки, мазни и мирисливи со мирис на мандарина, цвет од портокал и цимет.

Мирислив сапун со природно семе од афион, за нежно ексфолирачко дејство.



Уживај во луксузот на Tender Care со масло од еквадорска роза што ги воодушевува сетилата и ја негува кожата.



Пробај го производот и сподели го твоето мислење онлајн!

① **Spiced Citrus Крем за раце**
75 мл

32842 249 ден.

СЕТ ОД 3
ПРОИЗВОДИ ЗА
269 ден.

Шифра на сетот: 137440

② **Spiced Citrus Сапун**
75 г

32843 99 ден.

③ **Tender Care Let's Celebrate Заштитен балсам**
15 мл

35807 399 ден.



ВИСТИНСКО СПА-УЖИВАЊЕ

② Swedish Spa Ocean
Пенлив гел за
туширање
200 мл

34023 499 ден.
279 ден.

① Swedish Spa Sauna
Retreat Термална
маска за лице
50 мл

41660 399 ден.
199 ден.

③ Swedish Spa
Tranquil Drops
Смирувачко масло
за бањање
200 мл

34019 619 ден.
349 ден.



НАСМЕВКА ПОЛНА СО САМОДОВЕРБА



ОПТИФРЕШ СИСТЕМ 8
СЕРИЈАТА ПОМАГА ^{3А}:

- Заштита од создавање кариес
- Заштита од создавање забен камен
- Заштита од создавање наслаги
- Спречување ерозија на забите
- Одржување на здравјето на непцата
- Освежување на здивот
- Зајакнување на забите
- Чистење на дамките

① Optifresh System 8 Crystal White Паста за заби

Паста со активни состојки за избелување на дамките од површината на забите. 100 мл

31131 299 ден.

149 ден.

② Optifresh System 8 Extreme Fresh Паста за заби

Формула за долготрајна свежина на устата и заштита на забите. 100 мл

31132 299 ден.

149 ден.





Нежна
формула за
деца



Oriflame Disney Pixar
Incredibles 2 Сапун
75 г

34078 ~~99 ден.~~

39 ден.

© Disney / Pixar



Пријатен
мирис,
идеален за
деца

Oriflame Disney Mickey
Mouse Тоалетна вода
100 мл

35404 ~~649 ден.~~

229 ден.



© Disney

STAR WARS™

РАЗБУДИ ЈА
СИЛАТА ВО ТЕБЕ!

ЛИМИТИРАНО
ИЗДАНИЕ

- СО ПХ-БАЛАНС
- НЕЖЕН СОСТАВ ИДЕАЛЕН ЗА ДЕЦА
- ДЕРМАТОЛОШКИ ТЕСТИРАНО



BUBBLE BATH
e 200ml 6.6 fl.oz

© Disney



EAU DE TOILETTE
e 100 ml 3.3 fl.oz.

① Oriflame Star Wars
Пенива купка

Подготви се за галактичка борба со
балончиња и придружи му се на
Дарт Вејдер! Со мирис на
боровинка. Со нежен состав, кој е
посебно создаден за деца.

Дерматолошки тестирано, без
сапун и со pH-баланс. 200 мл

34883 ~~299 ден.~~

129 ден.

② Oriflame Star Wars
Тоалетна вода

Дозволи мирисот на боровинка на
нашата тоалетна вода да ја разбуди
силата во тебе и придружи му се на
Јода во борбата против мрачните
галактички сили на Дарт Вејдер!
Посебно создадена за деца, без
алкохол и дерматолошки тестирана.

35057 ~~669 ден.~~

279 ден.

EAU DE TOILETTE
e 100 ml 3.3 fl.oz.

ОТКРИЈ ГИ
НАЈДОБРИТЕ АЛАТКИ!
ТВОЈА КОСА, ТВОЈ СТИЛ



STYLER ЧЕШЕЛ СО ШИРОКИ ЗАПЦИ

за отплеткување влажна коса и нанесување маска за коса

① **Styler Чешел со широки запци**

Димензии: Д: 15 x Ш: 6 см

Материјал: ПП

30610 ~~159 ден.~~

89 ден.



STYLER ЧЕТКА ЗА КОСА СО ПЕРНИЧЕ

за отплеткување и за фенирање

② **Styler Четка со перниче**

Димензии: Д: 24 x Ш: 6 см

Материјал: АБС, гума и најлон

30579 ~~419 ден.~~

199 ден.



STYLER ЧЕТКА ЗА КОСА СО ОТВОРИ

за фенирање средна и кратка коса

③ **Styler Четка со отвори**

Димензии: Д: 22 x Ш: 5 см

Материјал: АБС, најлон

30580 ~~419 ден.~~

199 ден.



STYLER СРЕДНА ОВАЛНА ЧЕТКА

за брзо фенирање и создавање кадрици

④ **Styler Средна овална четка**

Димензии: Д: 23 x Ш: 4,8 см

Материјал: алуминиум и најлон

30608 ~~359 ден.~~

179 ден.



STYLER МАЛА ОВАЛНА ЧЕТКА

што витка, израмнува и ја фенира кратката коса

⑤ **Styler Мала овална четка**


Димензии: Д: 22 x Ш: 4,5 см.

Материјал: АБС и најлон

30595 ~~359 ден.~~

179 ден.





ЛЕСЕН, НЕЖЕН И ЖЕНСТВЕН



Гламурозна модерна футрола за маникир во секое време!

Cherish Прибор за маникир
ПУ, метал, постава од полиестер. (Д) 11
x (Ш) 7 x (В) 2 см

38349 ~~329 ден.~~

199 ден.

ЛИМИТИРАНО
ИЗДАНИЕ

Забележи ги прекрасните спомени во прекрасен, пастелно-цветен нотес со лента како обележувач.



Cherish Floral Нотес
ПУ, хартија, најлонска лента.
(Д)17.8x(В)12.8x(Ш).06см; Обележувач на страници
24x.06см.

40784 ~~739 ден.~~

359 ден.



Kiss Me Сунѓерчиња за шминка
Сунѓерчиња: ПУ. Органза-торбичка: полиестер.
Сунѓерче во форма на усни: 7,7 x 4 x 2 см. Сунѓерче
во форма на кармин: 2,6 x 8 x 2 см. Органза-
торбичка: 12 x 16,5 см

29907 ~~179 ден.~~

89 ден.



**Spirit Марама со две
лица**
Material: 100% viscose. Size:
170 x 60 cm.

~~29439 1299 ден.~~

649 ден.

**Drift Abstract Floral
Марама**

Пролетно-убава, цветна
марама со портокалова,
виолетова и беж боја. Чиста,
свиленкаста и должина што
дава разновидност: на пр.
врзи ја двапати околу вратот,
лежерен стил или префрлија
ја преку рамената. 40%
рециклиран полиестер. 190 x
90 см

~~37963 599 ден.~~

299 ден.



**Exotic Свиленкаста
марама**

Зачини го твојот стил со
свиленкаста марама со зебрест
дезен, за свеж и смел изглед.
Впечатлива и суперлесна за
носење со поголемиот дел
облека и бои! Полиестер (30%
рециклиран), 110 x 110 см.

~~38296 699 ден.~~

329 ден.





Sharing Машки паричник

Тенок машки паричник што лесно го собира во секој џеб, но е простран, со 5 прегради за картички и преграда за банкноти. Внатрешноста е со морнарска сина боја. Со ластик за безбедност. Спакувано за подарок. ПУ, полиестер, 11,5 x 10 см

38317 ~~599 ден.~~

399 ден.



Love Машки часовник

Паметен, елегантен часовник со прекрасна сива боја и мат кафено ремче. Бројачот има јонска облога, за поголем квалитет и издржливост. Метал, стакло, ПУ и без никел. (Д)25.7 x (Ш)4.13 x дебелина 0.94 см. Сеико-механизам.

37941 ~~1749 ден.~~

899 ден.



Момент Удобни топлинки

Бели плетени топлинки обложени со имитација на крзно, на кои не можеш да им одолееш. Носи ги со омилените пижами и чувствувај се топло и удобно! Со нив се вклучени и картичка за порака и торбичка. Полиестер, долен дел со точки од силикон: 25 x 9,5 см

38321 ~~899 ден.~~

549 ден.




Момент Машки несесер

Време е за нов несесер! Со темносина боја и со детали од имитација на кожа. Ги собира сите производи што ти требаат при патување. Спакуван за подарок. Полиестер и детали од ПУ. 20 x 9 x 13 см

39241 ~~679 ден.~~

289 ден.





СОВРШЕНА ЧАНТА ЗА СИТЕ СЕЗОНИ.



Мека чанта со чувство на сатен - совршена за ТЕБЕ!
Носи ја во теретана, преку ноќ или како лесна чанта
за преку ден. Лесно се преклопува во внатрешната
торбичка со патент. Полиестер. (Д) 44 x (В) 22 x
(Дијаметар) 29.5 см; ремче 23 см.

37965 ~~1399 ден.~~

699 ден.



Love Цветна марама

Убава марама со пролетен цветен
дезен со розови и сини бои.
Голема и во облик на квадрат, од
материјал што е како сатен на
допир. Можеш да ја носиш во
различни стилови! Спакувана во
кутија за подарок. 40%
рециклиран полиестер. 90 x 90 см

37966 ~~999 ден.~~

499 ден.





**СПАКУВАН ВО ПРЕКРАСНА КУТИЈА, ШТО
ГО ПРАВИ СОВРШЕН ЗА ПОДАРОК.**



Express Часовник со повеќе ремчиња
ПУ, метал, стакло и заден дел од не'рѓосувачки
челик. (Д) 39,5 см; дијаметар на куќиштето 3 см +
дебелина 0,8 см. Сеико-механизам.

38280 ~~1399 ден.~~

999 ден.

2 во 1 изглед: часовник ИЛИ трендовска
алка со синцирче



① Sharing Бисерен часовник

Метал, преден дел со стакло и камчиња, заден дел
од не'рѓосувачки челик, ремче од полиестер,
бисери од АБС-пластика. Целосна должина 19,5
см; куќиште (Ш) 2,8 x (В) 0,8 см.

38408 ~~1699 ден.~~

899 ден.

② Sharing Сет обетки и алка

Метал, без никел, камчиња и бисери од стакло. Алка
18,2 см; продолжно синцирче 3,8 см, бисер на обетката
0,7 см; приврзок 1,17 x 2,2 см

38398 ~~799 ден.~~

399 ден.



ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ 3 ВО 1 ИЗГЛЕД!




Saga Тркалезни обетки

Големите тркалезни обетки и понатаму се во мода и идеален додаток за оваа сезона. Носи ги само малите камчиња ИЛИ додај го и делот со бисерот за покласичен изглед! За ултравпечатлив изглед додај ги и ГОЛЕМИТЕ кругови! Метал, без никел. Дијаметар на круговите 7 см; АБС бисер и игличка 5,5 см; стаклено камче.

42622 449 ден.

229 ден.



Exotic Обетки со реси

Ресите го украсуваат накитот и оваа сезона. Додај му малку разновидност на твојот стил, така што ќе ги додадеш прекрасните метални реси на луксузните смарагдно-зелени камчиња за гламурозен вечерен изглед! Метал, стаклени камчиња, без никел. Целосна должина 9,9 см; висина на камчињата 1,6 см; дијаметар на камчето 5 см; реси 7,7 см

38263 659 ден.

329 ден.



Saga Полуспапоцени обетки

Изрази ја својата индивидуалност со полускапоцени камчиња. Секое камче има различна боја, која се прелева од лаванда во виолетова! Метал, без никел. Висечки дел 3,5 см; полускапоцено камче (Д) 2 x (Ш) 1,5 см; целосна должина 5,5 см.

42624 599 ден.

299 ден.





Различни изгледи: чанта за на рамо ИЛИ плик-чанта; зелена ИЛИ со животински dezen; единечна ИЛИ двојна чанта!



Exotic Duo Чанта
Постава од ПУ, полиестер. (Д) 24 x (В) 15 x (Дијаметар) 3 см; ремче 48 см.

38288 1299 ден.

699 ден.



Exotic Фатирана чанта
Постава од ПУ, полиестер. (Д) 25,5 x (Ш) 7,5 x (В) 17,5 см

38283 1899 ден.

1199 ден.



МИНИ ЧАНТА ЗА СИТЕ ПРИГОДИ!



① **Drift Toyko Чанта**
Постава од ПУ, полиестер. (Д) 27 x (Ш) 11 x (В) 23 см; ремче (Д) 86 x (Ш) 1,3 см; рачка 31 см

37949 1799 ден.

1299 ден.



② **Express Чанта за на рамо**
ПУ, полиестер. (Д) 25,8 x (Ш) 7,5 x (В) 18,5 см; ремче 94 см

38287 1399 ден.


999 ден.



③ **Drift Полукружна чанта**
ПУ, постава од полиестер, метал. (Д) 16,5 x (Ш) 6 x (В) 12,5 см; ремче 9,8 см (синцир и ремче, секое по 49 см)

37956 1699 ден.

999 ден.



ОСВЕЖУВА И НЕГУВА
ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛИОТ
ДЕН, СО МАСЛО ОД
ЕУКАЛИПТУС И ШЕА-
ПУТЕР



Feet Up Comfort
Освежувачки крем
за стапала

Богат освежувачки крем
за омекнување и
измазнување на сувата,
груба кожа. Со природно
масло од еукалиптус и
природен шеа-путер за
целодневна нега,
свежина и мекост на
стапалата. 75 мл

~~32644 299 ден.~~

119 ден.

НЕ СЕ ЛЕПИ И НЕ ОСТАВА НАСЛАГИ ГИ РЕДУЦИРА БАКТЕРИИТЕ ОД КОЖАТА



SoftCaress Гел за миње раце

Гел за чистење и освежување на рацете со масло од бразилски орев. Ги редуцира бактериите од кожата. Рацете се освежени и чисти без да користите вода. Содржи алкохол. 50 мл

31346 ~~299 ден.~~

129 ден.

